

Врз основа на член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Општина Гевгелија (Службен весник на РМ“ бр. 25/06 и 8/10 година), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на 29.12.2021 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за финансирање, одржување и заштита на објекти од културното наследство, споменици и други објекти во општина Гевгелија за 2022 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа програма се:

-Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Гевгелија кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на заштита на културното наследство и другите спомен обележја на подрачјето на општина Гевгелија.

-Зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Гевгелија.

-Зачувување на објекти и споменици кои сведочат за историското минато на просторите на општина Гевгелија.

II. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа програма ќе биде реализирано од Буџетот на општина Гевгелија за 2022 година како и со одредени домашни и странски донации.

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

| Ред бр. | ВИД НА ОБЈЕКТ | денари |
|---------|---|------------------|
| | I. Обновување на објекти кои се прогласени за споменици на културата | 50 000,00 |
| 1. | Реставрација на фасада на „Кангов конак“ во Гевгелија | |
| 2. | Реставрација на фасада на „Андреев конак“ во Гевгелија | |
| 3. | Реставрација на фасада на хотел „Отоман“ (кафе „Центар“) | |
| 4. | Реставрација на фасада на „Вила Тина“ во Гевгелија | |
| 5. | Реконструкција на ул. „Бранд Петрушев“(стара чаршија) во Гевгелија | |
| 6. | Изработка на биста на народниот херој Јосиф Јосифовски - Свештарот | 30 000,00 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Ред. бр. | II. Изградба на објекти од областа на културата –спомен обележја на подрачјето на општина Гевгелија | |
| 1. | Одржување и заштита на спомен обележјата | 20 000,00 |
| | ВКУПНО: | 100 000,00 |

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помагаат одржувањето и заштита на културните споменици и други објекти се следните:

-Обезбедување на стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,

-Обезбедување на изложби и презентации на проекти од областа на образовни, културни и други објекти.

-Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Гевгелија.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите корисници опфатени со оваа Програма поднесуваат извештај до Советот на општина Гевгелија.

За реализација на Програмата надлежен е Градоначалникот на општина Гевгелија.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува до крајот на годината.

Бр.09-2079/1
29.12.2021 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх
с.р.